

20110471315

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНОТО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА А.Д. МЕПСО, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКАТА БАНКА И А.Д. МЕПСО

Се прогласува Законот за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за дополнителното финансирање на проектот за А.Д. МЕПСО, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка и А.Д. Мепсо,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 април 2011 година.

Бр. 07- 1892/1
6 април 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНОТО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА А.Д. МЕПСО, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКАТА БАНКА И А.Д. МЕПСО

Член 1

Република Македонија го гарантира намиравањето на обврските и исполнувањето на одредбите од Договорот за заем наменет за дополнителното финансирање на Проектот за А.Д. МЕПСО кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка и А.Д. МЕПСО во износ од 14.000.000 евра, во рокови и услови предвидени во Договорот за заем, доколку А.Д. МЕПСО не ги исполнува и сервисира обврските од Договорот за заем.

Член 2

Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за заем, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка и А.Д. МЕПСО за дополнителното финансирање на Проектот за А.Д. МЕПСО.

Член 3

Сите обврски кои произлегуваат од Договорот за заем од членот 1 на овој закон, како и сервисирањето на заемот ќе го врши А.Д. МЕПСО од приходите кои ги остварува, во рокови и услови утврдени во Договорот за заем.

Член 4

Рокот за отплата на заемот од членот 1 на овој закон е 22 години, со вклучен грејс период од шест години.

Каматната стапка е шестмесечен ЕУРИБОР со варијабилан распон.

На денот на повлекувањето на средствата од заемот, Република Македонија ќе ѝ плати на Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка еднакратна провизија во износ од 0,25 % од износот на заемот.

Заемот ќе се отплаќа на 32 полугодишни рати, на секој 15 мај и 15 ноември во годината. Од 15 мај 2017 до 15 мај 2032 година ќе се отплатат 31 полугодишни рати секоја во износ од 3,13 % од износот на заемот, додека на 15 ноември 2032 година ќе се отплати последната рата во износ од 2,97% од износот на заемот.

Член 5

За регулирање на меѓусебните права и обврски кои произлегуваат од Договорот за заем и Договорот за гаранција Министерството за финансии и А.Д. МЕПСО ќе склучат посебен договор.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.